

Академски календар на активности и неработни денови во студиската 2020/21 година

Судиска 2020/2021 година

01.10.2020 – 08.01.2021: Времетраење на наставата во зимскиот семестар (15 недели)

Испитни сесии во зимскиот семестар:

1. Ноемвриска испитна сесија:
 - 09.11.2020 – 11.11.2020: пријавување испити
 - 23.11.2020 – 27.11.2020: испитна сесија
2. Декемвриска испитна сесија:
 - 07.12.2020 – 09.12.2020: пријавување испити
 - 21.12.2020 – 25.12.2020: испитна сесија
3. Февруарска испитна сесија:
 - 18.01.2021 – 22.01.2021: пријавување испити
 - 01.02.2021 – 05.02.2021: испитна сесија

Колоквиуми во зимскиот семестар:

1. Прва колоквиумска недела: 16.11.2020 – 20.11.2020
2. Втора колоквиумска недела: 25.12.2020 – 31.12.2020

08.02.2021 – 21.05.2021: Времетраење на наставата во летниот семестар (15 недели)

Испитни сесии во летниот семестар:

1. Мартовска испитна сесија:
 - 15.03.2021 – 17.03.2021: пријавување испити
 - 29.03.2021 – 02.04.2021: испитна сесија
2. Априлска испитна сесија:
 - 12.04.2021 – 14.04.2021: пријавување испити
 - 26.04.2021 – 30.04.2021: испитна сесија
3. Мајска испитна сесија:
 - 10.05.2021 – 12.05.2021: пријавување испити
 - 24.05.2021 – 28.05.2021: испитна сесија
4. Јунска испитна сесија:
 - 31.05.2021 – 04.06.2021: пријавување испити
 - 14.06.2021 – 18.06.2021: испитна сесија
5. Јулска испитна сесија:
 - 28.06.2021 – 30.06.2021: пријавување испити
 - 05.07.2021 – 09.07.2021: испитна сесија

Колоквиуми во летниот семестар:

1. Прва колоквиумска недела: 29.03.2021 – 02.04.2021
2. Втора колоквиумска недела: 17.05.2021 – 21.05.2021

Упис и заверка на семестри:

1. 18.01.2021 – 22.01.2021: Заверување зимски семестар
2. 08.02.2021 – 12.02.2021: Запишување летен семестар
3. 14.06.2021 – 18.06.2021: Заверување летен семестар

Неработни денови за студиската 2020/21 година

Во 2020 година:

За сите граѓани на РМ

- 8 септември, Ден на независноста
- 11 октомври (недела), Ден на народното востание, односно 12 октомври (понеделник) е неработен ден
- 23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба
- 8 декември, „Св. Климент Охридски“

За граѓаните од католичка вероисповед

- 01 ноември, Празникот на сите светци
- 25 декември, првиот ден на Божиќ

За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ

- 22 ноември, Ден на албанската азбука.

За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ

- 21 декември, Ден на настава на турски јазик.

Во 2021 година:

За сите граѓани на РМ

- 01 јануари, Нова Година
- 07 јануари, Божиќ, првиот ден на Божиќ според православниот календар
- 01 мај, Ден на трудот
- 03 мај, Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
- 13 мај, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам

- 24 мај, „Св. Кирил и Методиј“ - Ден на сесловенските просветители
- 02 август, Ден на републиката
- 08 септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед

- 06 јануари, Бадник, ден пред Божик
- 19 јануари, Богојавление (Водици)
- 30 април, Велики Петок, петок пред Велигден
- 18 јуни, Духовден, петок пред Духовден
- 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

- 5 април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните од муслиманска вероисповед

- 20 јули, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РСМ

- 19 септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РСМ

- 28 септември, Меѓународен ден на Бошњациите

За граѓаните припадници на српската заедница во РСМ

- 27 јануари, Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РСМ

- 08 април, Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РСМ

- 23 мај, Национален ден на Власите